

КУД "РАЗИГРАНА МАКЕДОНКА" ОД АВСТРАЛИЈА



Македонското културно уметничко друштво "Разиграна Македонка" од Квинбијан-Австралија своите зачетоци ги бележи во далечната 1991 година, со единствена цел да се зачува и да се претстават убавата македонска култура

и во Австралија. Инаку, соработката меѓу овие две културни друштва беше воспоставена оваа година за време на "Денови на македонската култура во Австралија", кога КУД "Кочо Рацин" гостуваше во Австралија.

Инаку, друштвото брои 70 членови, кои се поделени во 3 соодветни групи, врз основа на возраст и искуство. Седиштето се наоѓа во малото

СО ЛЉУБОВ ЗА ТАТКО



■ Пишува: Ружица ГОЧЕВСКА

и фолклор, а воедно и македонскиот идентитет како богато културно наследство на просторите на Австралија. Своеето 15-годишно постоење овој културен ансамбл го стекнува благодарение на макотрпната работа, крајната воодушевеност и големата љубов кон македонскиот фолклор.

Годинава КУД "Разиграна Македонка" гостува во Македонија на неколку позначајни културни манифестации, меѓу кои и актуелното "Скопско лето". Заедно со КУД "Кочо Рацин" на 13 јули на кејот под Камениот мост во Скопје, овие две културни друштва одржаа едночасовен концерт, со што воспоставија нов културно-фолклорен линк меѓу нашинците во

историско гратче Квинбијан, кое се наоѓа во непосредна близина на главниот град Канбера. Друштвото работи

Изминатите години "Разиграна Македонка" градеше искуство и статус со многубројни настапи во повеќе градови низ Австралија, како Сиднеј, Мелбурн, Волонгонг, Канбера и Квинбијан.



под покровителство на Македонската православна црковна општина "Св. Пророк Илија" од Квинбијан. Тимот кој стои зад КУД "Разиграна Македонка" и инвестира во нивното најдобро претставување се секретарот на ова друштво, Никола Башески, потоа Ванче Трајаноски, Живко Ѓурчиноски и кореографот Александар Целески.

По повод престојот во Македонија, секретарот на КУД "Разиграна Македонка", Никола Башески, го изјави следново:



И ПЕСНА ВИНАТА

мошни настапи и успеси. Во Австралија ние живееме во едно мултиетничко општество, каде што благодарение на демократскиот дух можеме слободно да го развиваме и да го негуваме македонското потекло".

Изминатите години "Разиграна Македонка" градеше искуство и статус со многубројни настапи во повеќе градови низ Австралија, како

културен фестивал - Канбера и други, каде што со голем успех ги презентира македонскиот фолклор и култура.

Јубилејот 15 години од КУД "Разиграна Македонка" друштвото го означува со веќе спомнатата турнеја низ Македонија, на која ќе се претстави со програма која содржи песни и ора од повеќе краеве на етничка Македонија и тоа: Копачија, Преспански игри, Пиринско



"Што се однесува до оваа генерација членови во друштвото, тие на посебен начин ги негуваат македонската култура, јазик и традиција. Идејата за доаѓање во Република Македонија беше родена од самите играорци, кои некол-

ку години ја гаат желбата да ја посетат родната земја на своите родители. Се некаде дека по оваа турнеја КУД 'Разиграна Македонка' ќе се развива уште повеќе и ќе добие една голема мотивација и инспирација за ната-



Сиднеј, Мелбурн, Волонгонг, Канбера и Квинбијан. Исто така, учествува на повеќе манифестации и фестивали меѓу кои: Национален фолклорен фестивал, Денот на хармонијата, Фестивал на пролетта т.н. "Флоријада", Мулти-

пролетно цвеќе, Седенка, Фолклорна плетенка, Стара копачка, а популарен додаток на нивната програма е модерната интерпретација на селектирани македонски ора, во кои народната мелодија е претворена во техно ритам.